

**упатство до авторите****authors instructions**

**Дефектолошка теорија и практика (ДТП) (ISSN 1409-6099)** е рецензирано списание на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Сојузот на дефектолозите на Македонија. Во списанието се објавуваат извршни научни трудови, клинички искуства, прикази на случаи, ревиски трудови, дисертации, магистериуми и други прилози од сите области на дефектологијата, медицината, психологијата, педагогијата и сродните науки. Право на објавување имаат сите дефектолози, лекари, психологи, педагози и други вработени во државните и приватните дефектолошки и здравствени организации во Република Македонија и надвор од неа. Ракописите поднесени за објавување во ДТП стануваат постојана сопственост на **Дефектолошка теорија и практика** на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и не може да бидат објавувани на друго место без потпишана дозвола од авторот и од списанието. Во английскиот текст имињата на авторите и нивните презимиња задолжително да бидат дадени според подолу дадениот пример за транскрипција на македонската кирилица во англиска латиница (табела 1).

**Табела 1.** Транскрипција на македонската кирилица во английска латиница.

A а	A	a
Б б	B	b
В в	V	v
Г г	G	g
Д д	D	d
Ѓ ѓ	Gj	gj
Е е	E	e
Ж ж	Zh	zh
З з	Z	z
Ѕ ѕ	Dz	dz
И и	I	i
Ј ј	J	j
К к	K	k
Л л	L	l
Љ љ	Lj	lj
М м	M	m

**Редакциски начела за авторите**

Секој автор би требало да учествува во работата со цел да понесе јавна одговорност за соодветни делови од содржината. Еден или повеќе автори треба да ја преземат одговорноста за точноста на трудот во целина, од создавањето до објавувањето на самиот труд.

Заслугата за авторството треба да се базира исклучиво врз (1) суштинскиот придонес кон концептот и кон дизајнот, добивањето на податоци или анализата и интерпретацијата на податоците; (2) составувањето на трудот или критичкото прегледување на интелектуалната содржина и (3) конечното одобрување за печатење на верзијата. Условите 1, 2, 3 мора да бидат исполнети.

Адреса за кореспонденција:

*Редакциски одбор на ДТП*

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Филозофски факултет

Институт за дефектологија

Бул. Гоце Делчев бр. 9а, 1000 Скопје

Република Македонија

jser@fzf.ukim.edu.mk

**The Journal of Special Education and Rehabilitation. (JSER) (ISSN 1409-6099)** is peer review journal edited by the Institute of Special Education and Rehabilitation of the Faculty of Philosophy in Skopje and Macedonian Association of Special Educators. The JSER supplies all kinds of sources of information such as scientific articles, clinical experiences, survey of cases, reviewed articles, Doctoral Dissertations, Master of Arts, papers and other contributions from all the fields of special education, medicine, psychology, pedagogy and the related sciences. Special educators, medical doctors, psychologists, pedagogists and other employed in the public and private special schools, institutions and health departments in Republic of Macedonia and outside have the right to publish. Scripts submitted for publication in the journal become permanent ownership of **Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER)** in Skopje and cannot be reproduced in any manner whatsoever without written permission of the author and the publisher. The name(s) of the author(s) and their surname(s) are obliged in the English text hereunder of the Macedonian Cyrillic alphabet into the English Latin alphabet (Table 1).

**Table 1.** Transcription of Macedonian cyrillic alphabet into English latin.

Н н	N	n
Њ њ	Nj	nj
О о	O	o
П п	P	p
Р р	R	r
С с	S	s
Т т	T	t
Ќ ќ	Kj	kj
Ү ү	U	U
Ф ф	F	f
Х х	H	h
Ц ц	Ts	ts
Ч ч	Ch	ch
Џ џ	Dzh	dzh
Ш ш	Sh	sh

**Editorial Policies for Authors**

Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions of the content. One or more authors should take responsibility for the integrity of the work as a whole, from inception to published article. Authorship credit should be based only on (1) substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data; and (2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and (3) final approval of the version to be published. Conditions 1, 2, and 3 must all be met.

Coresponding Address:

*Editorial Board of JSER*

“Ss Cyril and Methodius” University

Faculty of PhilosophyInstitute of Special Education and Rehabilitation

Blvd. Goce Delčev 9a, 1000 Skopje

Republic of Macedonia

jser@fzf.ukim.edu.mk

Сите автори, т.е. авторот за кореспонденција и секој коавтор, мора да го исполнат и достават Формуларот за авторство со потпишани изјави за (1) авторска одговорност, критериуми и придонеси; (2) финансиско обелоденување, финансирање и поддршка. Од авторите се бара дополнително да ги идентификуваат нивните придонеси кон работата описаны во ракописот (види [Формулар за авторство](#)).

Авторите исто така мора да потврдат дека ракописот претставува валиден производ и дека ниту овој ракопис, ниту ракопис со суштински слична содржина, од нив како автори, не е објавен или се предвидува за публикација на друго место. Доколку е потребно, авторите треба да бидат подготвени да обезбедат податоци и мора да соработуваат во целост при добивањето и обезбедувањето на податоци на кои се базира ракописот за проверка од страна на уредниците или нивните назначени соработници.

**Улогата на авторот за кореспонденција.** Авторот за кореспонденција (или назначените коавтори), во име на сите коавтори, ќе послужи како примарен кореспондент со уредничката канцеларија во текот на доставувањето и процесот на пре-гледување. Авторот за кореспонденција ќе биде одговорен да потврди дека делот за **Признание** на ракописот е целосен. **Признание** е општиот термин за листата на придонеси, одобрување и други информации вклучени на крајот на текстот на ракописот коишто се поместени пред делот со цитирана користена литература. Авторот за кореспонденција мора да го потпише делот со изјавата за Признание од [Формулар за авторство](#).

**Групно авторство.** Доколку авторството е приписано на група (единствено или во дополнение на 1 или повеќе индивидуални автори), сите членови на групата мора да ги исполнуваат во целост критериумите и барањата за авторство како што е описано погоре. Доколку тоа не е случај, групата мора да определи 1 или повеќе индивидуи како автори или членови на работната група кои ги исполнуваат целосно критериумите и барањата за авторство. Другите членови на групата кои не се автори може да бидат набројани во **Признание**.

## ПОТСЕТНИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ТРУД ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

### Описни забелешки

Трудовите доставени за објавување во *Дефектологика теорија и практика* се поднесуваат двојазично - на македонски и на английски јазик. Се поднесува една копија (вклучувајќи ги и сликите и табелите) и ЦД или се праќа на e-mail.

Ракописот се чука со двоен проред на едната страна од 80-граммска бела хартија А-4 формат (21x29 см) со празен простор по 2 см од двете страни.

### Правата страница

Под насловот следуваат имињата на авторите (вклучувајќи ги имињата, средните имиња, презимињата без академските степени). Под нив се става кус наслов од најмногу 45 букви, (вклучувајќи ги и празните простири меѓу нив), без да се внесуваат кратенки.

Името и адресата на институцијата каде што е работен трудот (ако се повеќе, се означуваат со бројки исти како и за авторите). Се внесуваат и податоци дали е трудот некаде рефериран, како и тоа дали е финансиран од некаков проект или институција (со бројот на проектот и комплетниот наслов на институцијата и местото).

До текстот: адреса за контакти - презиме, име (во заграда електронска пошта) и полна адреса на која треба да се пратат сепаративи, заедно со телефонскиот број (домашен или на работа) заради евентуални консултации.

### Резиме

Извадокот од 100 до 250 збора за трудовите и 50 до 100 збора за приказ на случаите се отчукува на засебен лист хартија, со двоен проред, како втора страница од трудот.

All authors (ie, the corresponding author and each coauthor) must complete and submit an Authorship Form with signed statements on (1) authorship responsibility, criteria, and contributions; (2) financial disclosure, funding, and support; In addition, authors are required to identify their contributions to the work described in the manuscript (see [Authorship Form](#)).

The authors also must certify that the manuscript represents valid work and that neither this manuscript nor one with substantially similar content under their authorship has been published or is being considered for publication elsewhere. If requested, authors should be prepared to provide the data and must cooperate fully in obtaining and providing the data on which the manuscript is based for examination by the editors or their assignees.

**Role of the Corresponding Author.** The corresponding author (or co-author designee) will serve on behalf of all coauthors as the primary correspondent with the editorial office during the submission and review process. The corresponding author is responsible for ensuring that the Acknowledgment section of the manuscript is complete. "Acknowledgment" is the general term for the list of contributions, credits, and other information included at the end of the text of a manuscript but before the references. The corresponding author must sign the Acknowledgment statement part of the [Authorship Form](#).

**Group Authorship.** If authorship is attributed to a group (either solely or in addition to 1 or more individual authors), all members of the group must meet the full criteria and requirements for authorship as described above. If that is not the case, a group must designate 1 or more individuals as authors or members of a writing group who meet full authorship criteria and requirements. Other group members who are not authors may be listed in an Acknowledgment.

## REMAINDER FOR APPLICATION OF PAPER FOR PUBLICATION

### Notes

Papers submitted for publication in Journal of Special Education and Rehabilitation are prepared in Macedonian and English language (bilingual). One copy of the script are submitted (including the photographs and tables) and CD or by e-mail.

The script must be typed in double spacing on one side of 80 gr white paper, format A4 (21 x 29 cm) only with at least a 2 cm margin.

### First side

Title, then the names, of the authors (including the names, middle names and surnames and the academic degree). In addition to the full title of the paper, author should supply running title, no more than 45 letters, (with no abbreviations).

The name and address of the institution where the paper is prepared (if there are several, they are noted by numbers in the same order as for the authors. Data have been made given too, if the paper is presented somewhere, as well as supported by some project and the full name of the institution and the place).

Close to the text: the address for the copies: first name, name (e-mail) and full address are given where the copies are to be sent, with telephone number (private and at work) for eventual consultation.

### Abstract

Abstract from 100 to 250 words for papers and 50 to 100 words for case reports must be typed in double spacing on a separate sheet of paper as second page.

Содржината во извадокот треба да е суштинска и независна целина, а не да опишува што е изнесено во трудот.

(НЕ: изнесени се резултатите од коронарниот стрес-тест кај вработените од текстилната индустрија..., ТУКУ:

максималната кислородна потрошувачка кај вработените во текстилната индустрија изнесуваше  $31,5 \pm 6,2 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{мин}^{-1}$ . Текстот се изнесува во трето лице, со активна глаголска форма.

Да не се внесуваат други кратенки, освен стандардните единици за мерките и нивните изведени единици.

Под резимето треба да има најмалку **три клучни збора**.

#### **Подготовка на ракописот**

Статиите вообичаено треба да содржат околу 3000 збора. Истите започнуваат со воведен дел од околу 500 збора со референции кои се изнесуваат на крајот на трудот ( некое преклопување со резиметот е прифатливо), продолжуваат со концизен, фокусиран извештај на наодите и завршуваат со еден или два параграфа со дискусија.

Текстот може да содржи неколку куси поднаслови (не повеќе од вкупно шест) и не повеќе од 40 карактери (секој помалку од една линија на текст во должина).

Статиите типично имаат 5 или 6 предмети за излагање (фигури или табели).

**1. Насловите** не се поголеми од три печатени линии. Насловите обично не вклучуваат бројки, акроними, кратенки или интерпункциски знаци. Тие треба да вклучат доволни детали со цел да можат да бидат индексирани, но треба да бидат доволно општи за читателите коишто не се дел од ова поле на работа да можат да оценат за што станува збор во трудот.

**2. Методи.** Во секцијата *Методи*, треба да бидат вклучени деталите кои се однесуваат на материјалот, примероците, методите и опремата користени во студијата, со цел некој друг да биде во можност да ја повтори работата. Учесниците во опсервацијата или експериментот ( пациенти или лабораториски животни, вклучувајќи ги и контролните), треба да бидат јасно наведени, вклучувајќи критериуми за квалификација и исклучување и опис на извornата популација. Следно, јасно треба да се напоменат периодот на истражување и институцијата каје што е спроведено истражувањето. Статиите коишто го покриваат истражувањето на човечки или животински субјекти треба да содржат изјава која ја индицира дозволата за работа со пациентот издадена од страна на истражувачкиот институт или Комитетот за етика или Комитетот за експерименти со животни.

Методите, апаратите (вклучувајќи го името на производителот и адресата во загради) и процедурите треба да бидат дадени во доволни детали со цел да се овозможи репродукција на резултатите. Треба да се дадат референци за воспоставените методи, вклучувајќи и статистички методи; да се обезбедат референции и кратки описи за методите кои се објавувани претходно, но не се добро познати; да се опишат новите или суштински модифицирани методи, да се дадат причини за нивна употреба и да се евалуираат нивните ограничувања. Да се идентификуваат прецизно сите лекови и употребени хемикалии, вклучувајќи генерички имиња, дози и начини на внесување.

Делот *Методи* не треба да содржи повеќе од 1000 збора. Истот не смее да содржи слики или табели.

**3. Резултати.** Во оваа секција авторот треба да ги опише главните наоди во текстот како и поединечната статистичка значајност на податоците, и да го упати читателот на табелите и сликите, указувајќи му дека деталите се прикажани таму. Се препорачува информациите за значајноста и другите статистички податоци да бидат дадени во табелите и сликите. Не ги комбинирајте секциите *Резултати* и *Дискусија* во целиосните верзии од текстовите.

**4. Дискусија.** Во овој дел не треба да се повторуваат резултатите. Секцијата за дискусија треба да ги дискутира наодите од истражувањето и да ги прикаже истите во контекстот на други обиди описаны во литературата, обезбедувајќи докази за потврда или спротивставување. На овој начин се проценува точноста на резултатите и значајноста на заклучоците за

Abstract contents should be presenter as an essential and independent entity, it should not describe what is presented in the paper.

("WRONG" the results of the coronary stress test of the workers 'in the textile industry are presented", but "the maximal oxygen consumption of the workers in the textile industry was  $31,5 \pm 6,2 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ "). The text is to be written in a passive form (not "we" or "our").

Abbreviation others than the standard units for measurement and their derived units should not be given.

At least three **key words** should appear under the abstract.

#### **Manuscript preparation**

Articles are typically 3,000 words of text, beginning with up to 500 words of referenced text expanding on the background to the work (some overlap with the summary is acceptable), before proceeding to a concise, focused account of the findings, ending with one or two short paragraphs of discussion.

The text may contain a few short subheadings (not more than six in total) of no more than 40 characters each (less than one line of text in length).

Articles typically have 5 or 6 display items (figures or tables).

**1. Titles** do not exceed three lines in print. Titles do not normally include numbers, acronyms, abbreviations or punctuation. They should include sufficient detail for indexing purposes but be general enough for readers outside the field to appreciate what the paper is about.

**2. Methods.** In the *Methods* section, details regarding the material, samples, methods and equipment used in the study should be included, so that another individual could repeat the work. The selection of the observational or experimental participants (patients or laboratory animals, including controls) should be stated clearly, including eligibility and exclusion criteria and a description of the source population. Next, the period of research and the institution where it was conducted should be clearly mentioned. Papers covering research on human or animal subjects should contain a statement indicating patient permission and clearance by the institute research or ethics committee or animal experimentation committee.

The methods, apparatus (include the manufacturer's name and address in parentheses), and procedures should be given in sufficient detail to allow reproduction of the results. Give references to established methods, including statistical methods; provide references and brief descriptions for methods that have been published but are not well known; describe new or substantially modified methods, give reasons for using them, and evaluate their limitations. Identify precisely all drugs and chemicals used, including generic name(s), dose(s), and route(s) of administration.

The *Methods* section should not exceed 1,000 words of text. The *Methods* section cannot contain figures or tables.

**3. Results.** In this section author should describe the main findings in the text as well as the particular statistical significance of the data, and refer the reader to the tables and figures, implying that details are shown there. Information on significance and other statistical data should preferably be given in the tables and figures. Do not combine the *Results* and *Discussion* sections for full-length papers.

**4. Discussion.** This section should not repeat results. The discussion section should discuss study findings, and interpret them in the context of other trials reported in the literature providing evidence or counterevidence. In this way the validity of the results and the significance of the conclusions for the application in further research are assessed, with respect to the hypothesis, relevance of methods, and significance of differences observed.

апликација во понатамошните истражувања, земајќи ги предвид хипотезите, релевантноста на методите и значењето на описаните разлики.

**5. Референции.** Секоја референца треба да биде нумерирана, наредена секвенцијално како што се појавуваат во текстот, методите, табелите, сликите и легендите. Кога се цитира во текстот, бројките за референците се во загради.

Максималниот број на референции е 50 за трудови и 30 за кратки соопштенија. Само една публикација може да биде напишана за секој број.

Секоја табела, фотографија или литературен податок се цитира во текстот со арапски бројки (редоследот на споменувањето во текстот го определува нивниот број). Ние ги следиме „Единствените барања за поднесените ракописи во биомедицинските списанија“ (исто таканаречен ванкуверски стил, одреден од меѓународниот комитет на уредници за биомедицински списанија и користен за списанијата во PubMed/Medline списанијата). Првата референца во текстот треба да биде (1), следната (2) и така натаму и потоа да биде напишана соодветно на крајот на трудот по дискусијата или по признанијата.

#### **Видови ракописи**

Видовите ракописи се: уреднички, писмо до уредникот, оригинални статии (истражувачки или теоретски); истражувачки апстракти базирани на докази, најдобра практика, или клинички практички упатства во оригинални трудови или апстракти прикази на случаи; преглед на книги; најави за настани/конференции; и магистерски и докторски тези. Авторите мора да го специфицираат видот на ракопис за секоја пријава, во зависност од содржината и фокусот. Пријавите за кои типот на ракописот не е специфициран, ќе бидат определени од уредникот.

**Уреднички.** Едиторијалите ќе бидат пишувани од уредникот или од член на Уредничкиот одбор кој ќе биде одобрен од уредникот. Авторите заинтересирани за пишување на едиторијали мора да добијат одобрение од уредникот. Се охрабрува испраќањето на писма до уредникот.

**Оригинални статии.** Истражувајата или теоретските статии мора да соодветствуваат со АПА - упатствата. Текстот, табелите, фигуурите и илустрациите мора да соодветствуваат на АПА - препорачаните упатства. Секој оригинален напис мора да вклучува насловна страница (наслов на трудот, име, кредити, одредување на потеклото и контакт информации за првиот автор), апстракт, текст со ракопис и листа со референции. Апстрактот мора да има 250 збора или помалку. Должината на оригиналните трудови не треба да надминува 20 страници.

**Истражувачки соопштенија.** Целта на истражувачките соопштенија е да се обезбеди брзо информирање за моменталните истражувачки наоди или краток приказ на тековните и неодамнешните издадени истражувачки трудови. Истражувачките соопштенија обезбедуваат наративен приказ на моменталните истражувачки наоди, специфично детализирајќи ги истражувачките прашања, дизајнот, колекцијата на податоци, наодите и препораките. Должината на истражувачкото соопштение не треба да биде поголема од 3 страници.

**Оригинални статии или резиме или упатства за клиничка практика базирани на докази и најдобра практика.** Се охрабруваат написите со синтеза на оригинална литература или начела за најдобра практика со препораки за практика базирана на докази за човековите здравствени проблеми. Начелата за практика базирана на докази или клиничка практика кои се објавени во друг медиум може да бидат резимираны во JSER доколку се добијат соодветни одобренија од примарната авторска агенција. Должината на оригиналните трудови не треба да надминува 20, а должината на резимеа не треба да надминува 30 страници.

**Прикази на случаи.** Приказите на случаи описуваат индивидуални клинички ситуации или настани кои имаат пошироко влијание врз здравјето на човекот и егземпларната практика. Авторите мора да одржуваат индивидуална приватност и доверливост при презентирањето на клинички ситуации. Ракописите со извештаи за случаи мора да соодветствуваат

**5. References.** Each reference should be numbered, ordered sequentially as they appear in the text, methods, tables, figure, and legends. When cited in the text, reference numbers are in parenthesis.

The maximum number of references is 50 for Articles and 30 for brief communications. Only one publication can be listed for each number.

Each table, photograph or literature data are cited in the text in Arabic numerals (they should appear in the text by number only in the order in which they occur). We follow the "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals" (also called the Vancouver style, determined by the International Committee of Medical Journal Editors and used for PubMed/Medline journals. The first reference in the text should be (1) and the next (2) and so forth and then listed accordingly at the end of the paper after discussion or after acknowledgements.

#### **Manuscript Types**

Manuscript types are: editorial; letter to editor; original articles (research or theoretical); research briefs; evidence-based, best practice, or clinical practice guideline original articles or summaries; case reports; book reviews; announcements of upcoming events/conferences; and Master of science thesis and PhD thesis. Authors must specify a manuscript type for each submission, depending on its content and focus. Submissions for which a manuscript type is not specified will be decided by the Editor.

**Editorial.** Editorials will be written by the Editor or a member of the Editorial Board as approved by the Editor. Authors interested in writing an editorial must receive approval by the Editor. Letters to the Editor are encouraged.

**Original Articles.** Research or theoretical articles must comply with APA guidelines. Text, tables, figures, and illustrations must comply with APA recommended guidelines. Each original article must include a title page (article title, name, credentials, affiliations, and contact information for primary author), abstract, manuscript text, and reference list. The abstract must be 250 words or less. The length of original articles should not exceed 20 pages.

**Research Briefs.** The purpose of a research brief is to provide an expedited dissemination of current research findings or a brief overview of current and recently published research articles. Research briefs provide a narrative summary of current research findings, specifically detailing the research question(s), design, data collection, findings, and recommendations. The length of a research brief should not exceed 3 pages.

**Evidence-based, Best Practice, or Clinical Practice Guideline Original Articles or Summaries.** Original literature synthesis articles or best practice guidelines with recommendations for evidence-based practice on men's health issues are encouraged. Evidence-based practice or clinical practice guidelines that are published through another medium can be summarized in JSER provided appropriate approvals are obtained from the primary copyright holder. The length of original articles should not exceed 20 pages and the length of summary articles should not exceed 30 pages.

**Case Reports.** Case reports describe individual clinical situations or events that have broader implications for men's health and exemplary practice. Authors must maintain individual privacy and confidentiality in presenting clinical situations. Case report manuscripts must comply with APA format. A maximum of 6 pages will be accepted.

на АРА - форматот. Ќе бидат прифатени трудовите со најмногу 6 страници.

Илустрациите и фотографиите мора да бидат придржани со напишана дозвола за употреба со отстранување на препознатливите индивидуални црти. Ќе бидат прифатени трудовите со најмногу 6 страници.

**Прегледи на книги.** Се охрабруваат описните прегледи на книги за човековите здравствени проблеми со цел да се обезбеди свесност за професионалните и лаичките публикации кои се однесуваат на човековото здравје. Приказите на книги треба да обезбедат описан преглед/пресек на книгата, содржински приказ, критика и препораки во однос на читачето. Должината на прегледите на книги треба да биде ограничена на 4 страници.

**Најави за идни настани/конференции** за прашањата за човековото здравје ќе бидат објавувани со соодветна информација во однос на насловот, место/локација, време и контакт информација.

**Магистерските и докторските тези** треба да бидат подготвени како оригинални истражувачки извештаи и треба да вклучат дел во кој ќе го пишува датумот, местото и комисијата одговорна за евалуација на тезата. Магистерските и докторските тези подлежат на процес на оценување по успешното завршување на јавната одбрана.

#### Литература

Личните преписи, ракописите при приготвувањето и другите необјавени податоци не се цитираат во литературата, но може да се споменат во текстот во заграда. Литературните податоци во текстот се цитираат со арапски бројки во заграда, во иста линија со текстот. Литературата се пишува на посебен лист хартија, со единечен проред, според редоследот на споменувањето во текстот.

Списанијата содржат страници на трудот, а книгите содржат конкретен број на страницата.

Апстрактите се означуваат со кратенката апстр., а писмата со ознаката писмо во мала заграда.

Кратенките на списанијата се во согласност тие цитираниите во Индекс Медикус, Национална медицинска библиотека на Америка. Начинот на цитирањето е даден во долните примери.

#### Списанија

Се цитираат сите автори ако се шест или помалку; за повеќе автори се цитираат првите три автори и се додава и сор. за македонскиот текст, et al. за англискиот текст; не употребувајте точки по иницијалите и скратениците на списанијата.

1. Каран필оски А, Трајковски В. Сексуална едукација на лицата со ментална ретардација. Дефектолошка теорија и практика 2008;1-2:55-66.

#### Заглавие во книга

17. Vittliff JL, Savlov ED. Estrogen-binding capacity of cytoplasmic forms of the estrogen receptors in human breast cancer. McGuire WL, Carbone PP, Volmer EP, eds. In: Estrogen receptors in human breast cancer. New York: Raven Press, 1975:73-91.

#### Книга (един или повеќе автори).

42. Shek DTL, Ma HK, Merrick J. Positive youth development. Development of a pioneering program in a Chinese context. Tel Aviv: Freund, 2007.

#### Истражувачки извештај

Shek DTL. A positive youth development program in Hong Kong. Hong Kong: Soc Welfare Pract Res Centre, Univ Hong Kong, 2004. [Chinese]

#### Непублицирана теза

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderly's access and utilization. Dissertation. St Louis: MO: Washington Univ, 1995.

Illustrations and photographs must be accompanied by written permission for utilization with distinguishing individual features eliminated. A maximum of 6 pages will be accepted.

**Book Reviews.** Descriptive book reviews on men's health issues are encouraged to provide an awareness of the professional and lay publications regarding men's health. Book summaries should provide a descriptive overview/outline of the book, a content summary, critique, and recommendations regarding reading. The length of book reviews should be limited to 4 pages.

**Announcements of Upcoming Events/Conferences** on men's health issues will be published with the appropriate information regarding, title, place/location, time, and contact information.

**Master of Science thesis and PhD thesis** should be prepared as an original research report and should include a section stating the date, place and the commission responsible for the evaluation of the thesis should be included. The Master of Science thesis and the PhD thesis are enrolled in the peer-review process only after the public defense has been successfully accomplished.

#### Literature

Personal copyrights in the preparation of an article and other unpublished information are not quoted under literature, but rather, they could be mentioned in the text of the article in brackets. The literature index is quoted with Arabic numbers in brackets, parallel with single spacing and its given order should be according to the order referred to in the text.

The journal contains the pages of the article; whereas the books contain a specific page number.

The abstract are market with the abbreviation (absts.), whilst the letter are market with (letter) in small brackets.

The abbreviations of the journals are accordance with those quoted in the Index Medicus, National Medical Library of America. The way of quoting is given in the example below.

#### Journals

All authors are quoted whether there are 6 or less; if there are more authors, the first three authors are quoted and sor is added at the end of a Macedonian text, and et al. at the end of an English text; do not put stops after the initials and the abbreviations of the journal).

1. Karanfiloski A, Trajkovski V. Sexual education for persons with intellectual disabilities. Journal of Special Education and Rehabilitation 2008;1-2:55-66.

#### Heading in a book

17. Vittliff JL, Savlov ED. Estrogen-binding capacity of cytoplasmic forms of the estrogen receptors in human breast cancer. McGuire WL, Carbone PP, Volmer EP, eds. In: Estrogen receptors in human breast cancer. New York: Raven Press, 1975:73-91.

#### Book (one or more authors)

42. Shek DTL, Ma HK, Merrick J. Positive youth development. Development of a pioneering program in a Chinese context. Tel Aviv: Freund, 2007.

#### Research report

Shek DTL. A positive youth development program in Hong Kong. Hong Kong: Soc Welfare Pract Res Centre, Univ Hong Kong, 2004. [Chinese]

#### Unpublished thesis

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderly's access and utilization. Dissertation. St Louis: MO: Washington Univ, 1995.

**Он лайн списанија (трудови во списанија) на Интернет**

Seal A, Kerac M. Operational implications of using 2006 World Health Organization growth standards in nutrition programmes: secondary data analysis. *BMJ*. 2007; 334:733. <http://www.bmjjournals.org/cgi/content/full/334/7596/733>. Accessed April 12, 2007.

**Интернет материјал**

FDA/CEDR resources page. Food and Drug Administration Web site. <http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm>. Accessed April 7, 2007.

**Стил на пишување**

1. Трудовите треба да бидат напишани на английски (спелувањето треба да биде според Oxford English Dictionary), и македонски јазик, двоен проред, употреба на правилно порамнување, фонт Times New Roman и тип 12-pt. Вклучувајќи го насловот на трудот, апстрактот не треба да содржи повеќе од 250 и 3 до 5 клучни збора. Кириличните имиња треба да бидат предадени со македонска транслитерација (види tabela 1).
2. Наместете ги сите маргини на 2 см.
3. Форматот треба да биде А4.
4. Ве молиме не ги пишувайте сите зборови со исти букви - сите големи или сите мали букви.
5. Ставете ги сите фигури во посебен фајл. Нагласете го местото на табелите и сликите во текстот со болдирање, ставени во аглести загради, на посебна линија.
- На пример: <Сл. 1 тутка>
6. Ве молиме употребете го вашето tab копче и функциите за центрирање за да го направите главното порамнување, густина на параграфот итн. НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ГО КОПЧЕТО ЗА ПРОСТОР!
7. Употребувајте крајни забелешки најмалку што можете. Нумерирајте ги со арапски бројки почнувајќи со еден и продолжувајќи до крајот на трудот, на пример:  
„(Види забелешка 1).“ Не употребувајте фусноти.

**Уметничка работа**

Сликите мора да се обезбедат готови за продукција. Не употребувајте рулери или штицирање помало од еден поен за големина. Прифатливи електронски формати за фигури од друга уметност се: TIFF, EPS, Word или Excel. Доколку имате проблеми со работата со Excel фајловите, направете copy/paste во Word документ. Скенирањата мора да бидат најмалку 300 dpi. Скенирањата направени со помала резолуција ќе имаат многу лош квалитет за печатење дури и ако изгледаат јасни на ласерскиот печатар. Сè поголем број на читатели претпочитаат да читаат написи на Интернет. Заради оваа причина вие мора да визуелизирате како вашиот труд ќе изгледа на Интернет, не само на хартија. Треба да се обидете да ги употребите предностите на Интернет-издаваштвото како и линковите до други извори на информации, дополнителни фотографии, слики, табели или понекогаш дури и кратко видео.

**Табели**

Табелите се даваат на засебен лист со двоен проред, со бројот на табелите и насловот над нив, а објаснувањето под нив. Бројот на табелите се означува со арапски бројки и се редат според редоследот на текстот. Текстот со насловот, колоните, редовите и објаснувањата под табелите да се пишуваат двојазично – на македонски и на английски.

Заглавието на колоните да се даде во куса форма, а да се дообјасни под табелата. Редоследот на објаснувањата под табелата е според азбуката во македонскиот дел (или абецедата во английскиот текст) за сите кратенки во табелата.

Табелите се сами по себе доволни и не треба да содржат податоци што веќе се изнесени во текстот или графиконите. Да се избегнуваат табели од само еден ред или колона и да се внесуваат само во текстот.

Хоризонталните и вертикалните линии да се сведат на неопходна мера, а беззначајните децимални места да се избегнуваат.

На табелите задолжително да се назначи статистичката мерка на варијација (стандартна девијација, стандардна грешка и друго).

**Online Journals (journal article) on Internet**

Seal A, Kerac M. Operational implications of using 2006 World Health Organization growth standards in nutrition programmes: secondary data analysis. *BMJ*. 2007; 334:733. <http://www.bmjjournals.org/cgi/content/full/334/7596/733>. Accessed April 12, 2007.

**Internet material**

FDA/CEDR resources page. Food and Drug Administration Web site. <http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm>. Accessed April 7, 2007.

**Writing Style**

1. Articles should be written in English (spellings as in the Oxford English Dictionary), and Macedonian language, double spaced, using justify alignment, Times New Roman font, and 12-pt. type. Include the title of the paper, an abstract of no more than 250 words, and 3 to 5 keywords. Cyrillic names should be transliterated for Macedonian transliteration see: (Table 1)
2. Set all margins to 2 cm.
3. Format for A4 paper.
4. Please type all copy upper and lower case—do not use all capitals or small capitals.
5. Place all figures and tables in a separate file. Indicate the location of tables and figures in text in boldface, enclosed in angle brackets, on a separate line.

Example: <**Fig. 1 here**>

6. Please use your tab key and centering functions to do head alignment, paragraph indents, etc. DO NOT USE THE SPACE BAR.
7. Use endnotes as sparingly as possible. Number them with Arabic numerals starting with 1 and continuing through the article; for example:  
“(See Note 1).” Do not use footnotes.

**Artwork**

Figures must be provided as production-ready. Do not use rules or tick marks smaller than 1 point in size. Acceptable electronic formats for figures or other art are: TIFF, EPS, Word, or Excel. If you have trouble loading Excel files, copy and paste them into a Word document. Scans must be at least 300 dpi. Scans done at lower resolutions will have a very poor print quality even if they look crisp and clear on a laser printout.

Increasingly many readers prefer to read articles on the web. You therefore need to visualize how the article will look on the web, not just on paper. You should try to use the many advantages of web publishing such as links to other sources of information, extra photographs, figures, tables, or sometimes even a short video.

**Tables**

The tables are typed out on a separate sheet of paper in double spacing with the number and the name of the table, whereas the explanations should be given below the table. The number of the table should be marked with Arabic numbers and consequently given in the same order as they are mentioned in the text. The contents of the heading, the columns, the lines as well the explanations must be given in both Macedonian and English.

The heading of the columns should be given in abbreviated form, and an explanation of it under the table. The order of their explanation should be according to the Macedonian alphabet (or the abc of the English text) for all the abbreviations in the table.

The tables themselves are quite clear, therefore, there is no need to contain information already given in the text or in the graphs. Tables with just one line should be avoided.

The horizontal and the vertical lines should be brought to an indispenable measure, whilst the insignificant decimal places to be avoided.

It is indispenable to give the statistical measures of variation (standard deviation, standard error, etc.)